



## СОГЛАСНОСТ за обработка на лични податоци

Јас долупотпишаниот/ната \_\_\_\_\_  
(име и презиме)

се согласувам Триглав Осигурување АД, Скопје:

1. согласно член 10 став 1 алинеја 2 од Законот за заштита на личните податоци да ги обработува следните лични податоци за контакт (Види точка 4.2 од Информациите за обработка):

Тел.број:	
Моб. број:	
Адреса:	
e-mail:	

2. согласно член 13 став 2 од Законот за заштита на личните податоци, а за цел водење на постапка за надомест на штета да направи и воедно зачува копија од следните документи кои содржат лични податоци (Види точка 4.3 од Информациите за обработка)

- лична карта/пасош;
- возачка дозвола;
- сообраќајна дозвола;
- трансакциска сметка;
- медицинска документација;
- извод од матични книги;
- полиса за осигурување.

\_\_\_\_\_

Датум на пополнување

\_\_\_\_\_

Своерачен потпис

## ИЗЈАВА ЗА СОГЛАСНОСТ за обработка на лични податоци за цели на директен маркетинг

- Се согласувам
- Не се согласувам

моите лични податоци и податоците за контакт наведени во точка 1 од овој образец се користат за цели на директен маркетинг кои се спроведуваат од страна на Групацијата Триглав во Република Северна Македонија. Запознат сум дека согласноста за обработка на моите лични податоци за цели на директен маркетинг можам да ја повлечам во секое време, бесплатно, со писмено барање (доставено на следната електронска адреса: [oficer.lp@triglav.mk](mailto:oficer.lp@triglav.mk), или по пошта до Триглав Осигурување АД, Скопје, бул.,8-ми Септември“ бр.16, 1000 Скопје, со назнака “До Офицерот за заштита на лични податоци”).

\_\_\_\_\_

Датум на пополнување

\_\_\_\_\_

Своерачен потпис



## Информација во врска со обработката на лични податоци

### 1. ИДЕНТИТЕТ И КОНТАКТ НА ПОДАТОЦИТЕ НА КОНТРОЛОРОТ:

Назив: Триглав Осигурување АД, Скопје  
Седиште: бул. „8-ми Септември“ бр.16, Скопје  
e-mail: osig@triglav.mk

### 2. КОНТАКТ ПОДАТОЦИ ЗА ОФИЦЕРОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ:

Име и презиме Весна Паункоска Додевска  
Тел.број +389 2 5102 250  
e-mail: oficer.lp@triglav.mk

### 3. НАШАТА ВИЗИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ:

- 3.1 Триглав Осигурување АД, Скопје е контролор на лични податоци кој ја заслужува Вашата доверба бидејќи целосно ја почитува приватноста и заштитата на личните податоци.
- 3.2 Триглав Осигурување АД, Скопје врши обработка (собирање, евидентирање, организирање, чување итн.) на лични податоци на клиенти, нивните законски застапници, или полномошници во согласност со одредбите на Законот за заштита на лични податоци и другите релеванти позитивни законски прописи, применувајќи соодветни технички и организациски мерки за обезбедување на безбедност на личните податоци. Собраните лични податоци се дел од збирките на лични податоци на Триглав Осигурување АД, Скопје, а Триглав Осигурување АД, Скопје во својство на контролор на личните податоци, истите ги користи совесно, законито и согласно целта за која се собрани.

### 4. ЦЕЛИ И ПРАВЕН ОСНОВ ЗА ОБРАБОТКАТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

- 4.1 Личните податоци од точка 1 и точка 2 од Образецот се неопходни за обработка од страна на Триглав Осигурување АД, Скопје со цел исполнување на правата и обврските што произлегуваат од облигациониот однос кој го воспоставуваат со Триглав Осигурување АД, Скопје, односно обработката на истите претставува услов за оценување на осигурително покритие и степен на оштета, а недавањето на овие податоци може да има за последица несоодветно оценување на осигурително покритие или степен на оштета или пак неисплаќање на оштетно барање.
- 4.2 Личните податоци од точка 1 на Образецот Триглав Осигурување АД, Скопје ги обработува со цел остварување на контакт заради ефикасно остварување на Вашите права и обврските кои произлегуваат од облигациониот однос кој го имате воспоставено со Триглав Осигурување АД, Скопје. Овие податоци за цели доставување на рекламни материјали, промоции, понуди како и за други цели на директен маркетинг од страна на Групацијата Триглав во Република Северна Македонија, ќе бидат искористени само доколку имате дадено согласност, преку одбирање на соодветната опција за согласност.
- 4.3 Личните податоци содржани во копиите на документите од точка 2 на Образецот, Триглав Осигурување АД, Скопје ги обработува со цел водење на постапка за надомест на штета и воспоставување на бази на податоци за настанати штети, оценување на осигурително покритие и степен на оштета согласно член 109 од Законот за супервизија на осигурување.
- 4.4 Согласноста за обработка на личните податоци од точка 1 и точка 2 од Образецот може да ја повлечете во секое време преку доставување на известување за повлекување на согласност по пошта на следната адреса: „бул.8-ми Септември“ бр.16, 1000 Скопје“ со назнака за Офицерот за заштита на лични податоци или преку електронска адреса oficer.lp@triglav.mk. Со повлекување на согласноста за обработка на лични податоци Триглав Осигурување АД, Скопје ќе прекине со понатамошна обработка на личните податоци и истите ќе ги избрише од базите на податоци со што можат да настанат последици наведени во точката 3.2.

### 5. РОКОВИ НА ЧУВАЊЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

- 5.1 Личните податоци од точка 1 на Образецот, Триглав Осигурување АД, Скопје ги чува во рок за цело времетраење на договорниот облигационен однос кој е склучен со Вас, но најмногу до 10

години по истекот на договорот за осигурување согласно член 109 став 8 од Законот за супервизија на осигурување. По завршување на договорниот облигационен однос личните податоци ќе бидат избришани/уништени од базите на податоци на Триглав Осигурување АД, Скопје и истите нема да се обработуваат за други цели.

- 5.2 Личните податоци содржани во копиите на документите и копиите на документите од точка 2 на Образецот, Триглав Осигурување АД, Скопје ќе ги чува во рок од 10 години по затворањето на случајот на настанување на штетата, односно од денот на целосната исплата на надоместокот за настаната штета.

### 6. КОИ СЕ ВАШИТЕ ПРАВА

- 6.1 Со цел да ги остварите Вашите права кои произлегуваат од Законот за заштита на личните податоци (право на пристап, корекција, бришење, ограничување на обработката на Вашите лични податоци, приговор и преносливост), упатете барање на електронската адреса на офицерот за заштита на лични податоци: oficer.lp@triglav.mk. На истата електронска адреса можете да се обратите во врска со сите Ваши прашања поврзани со обработката на Вашите лични податоци.
- 6.2 Доколку сметате дека обработката на Вашите лични податоци за целите наведени во точка 3 од овие Информации, од страна на Триглав Осигурување АД, Скопје не е во согласност со одредбите на Законот за заштита на личните податоци, или пак сметате дека е повредено некое Ваше право за заштита на личните податоци, имате право да поднесете барање за утврдување на прекршување на прописите за заштита на личните податоци до Агенцијата за заштита на личните податоци како надлежен орган за вршење на надзор над законитоста на преземените активности при обработката на личните податоци на територијата на Република Северна Македонија.

### 7. ПРЕНОС НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

- 7.1 Триглав Осигурување АД, Скопје е дел од Групацијата Триглав. Личните податоци од точка 1 и точка 2 од образецот се пренесуваат во рамките на Групацијата, односно во матичното друштвото Заваровалница Триглав каде што личните податоци се обработуваат само за цели на чување. При вршење на преносот на личните податоци се обезбедува високо ниво на технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита на личните податоци. Исто така, во рамките на Групацијата Триглав се обезбедуваат сите неопходни заштитни мерки за обезбедување на тајност и заштита на личните податоци преку стандардни клаузули за заштита на личните податоци кои се одобрени од страна на Европската комисија. Сите дополнителни информации во однос на мерките за заштитни мерки може да ги добиете со поднесување на барање до пошта на следната адреса: „бул.8-ми Септември“ бр.16, 1000 Скопје“ со назнака за Офицерот за заштита на лични податоци или преку електронска адреса oficer.lp@triglav.mk.

### 8. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА ЦЕЛИ НА ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ

- 8.1 Личните податоци за цели на директен маркетинг, Триглав Осигурување АД, Скопје ги обработува само доколку ја дадете Вашата согласност за обработка на личните податоци за цели на директен маркетинг кои ги врши Триглав Осигурување АД, Скопје или поврзаните друштва од рамките на Групација Триглав во Република Северна Македонија за своите услуги и услугите на поврзаните друштва од рамките на Групација Триглав во Република Северна Македонија.
- 8.2 Согласноста за обработка на личните податоци за цели на директен маркетинг може да се повлече во секое време, бесплатно, со писмено барање (доставено на следната електронска адреса: oficer.lp@triglav.mk, или по пошта до Триглав Осигурување АД, Скопје, бул. „8-ми Септември“ бр.16, 1000 Скопје, со назнака “До Офицерот за заштита на лични податоци”).